

Врз основа на член 24-а став 17 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/1598/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016) министерот за образование и наука утврди

П Р А В И Л Н И К

за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование.

Член 1

Во Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование бр. 19-2249/1 од 05.03.2013 година, во член 5 во ставот 3 по зборот „училишта“ се додаваат зборовите „и документацијата од член 24-а став 8 од Законот за средното образование“.

Член 2

Во членот 7 се додаваат нова алинеја 1, која гласи:

„- акредитираните здруженија организираат натпревари само по наставните предмети, односно областите за кои се акредитирани,“

Во алинејата 6 која станува алинеја 7 зборовите „сите ученици делат исто место и сите имаат еднаков ранг“ се заменуваат со зборовите „за прво место на натпревар на државно ниво, здружението на наставници кое го спроведува натпреварот претходно определува дополнителен критериум во нивниот правилник за организирање на натпревари“.

По алинејата 6 која станува алинеја 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

„- задружението на наставници кое го спроведува натпреварот на државно ниво може да прогласи само по еден ученик за освоено прво место на натпреварот;“.

Во алинејата 7 која станува алинеја 9 по зборот „наставници“ се става запирка и се додаваат зборовите „ за што здружението го известува Министерството за образование и наука најдоцна седум дена пред отпочнувањето на натпреварот“.

Член 3

Во член 9 ставот 2 се менува и гласи:

„Извештајот од став 1 на овој член треба да ги содржи следните податоци: назив на натпреварот и здружението на наставниците кое го спроведува натпреварот, место и време на одржување, број на учесници, број на наградени ученици, нивни ментори (табеларен приказ-име и презиме на ученикот/менторот, година на образование/паралелка, освоено место, назив и место на училиштето во кое учи ученикот), анализа на натпреварот (предности, слабости и можни начини за надминување на слабостите) и дополнителниот критериум од член 7 алинеја 7 од овој правилник.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.

Скопје

**Министер за образование и наука
Pishtar Lutfiu, с.р.**